

(mazedonisch)

## Формулар за податоци на пациентот Patientenerhebungsbogen



Презиме: \_\_\_\_\_  
Familienname: \_\_\_\_\_  
Датум на раѓање: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Држава / место на  
раѓање: \_\_\_\_\_  
Herkunftsland/-ort: \_\_\_\_\_  
Јазици:  
Sprachenkenntnisse: \_\_\_\_\_

Име: \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Државјанство:  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

### Само кај малолетни лица старателот

Nur bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigter

Презиме: \_\_\_\_\_  
Familienname: \_\_\_\_\_  
Датум на раѓање: \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Име: \_\_\_\_\_  
Vorname: \_\_\_\_\_  
Државјанство:  
Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

### Контактни податоци

Kontaktdaten

Телефонски / мобилен број: \_\_\_\_\_  
Telefon-/Handynummer: \_\_\_\_\_

Е-майл: \_\_\_\_\_

Моментална адреса (ул./бр./место): \_\_\_\_\_  
Derzeitige Anschrift (Str./Hausnr./Ort): \_\_\_\_\_

Телефонски број на преведувачот /  
толкувачот:  
Tel.Nr. des Sprachvermittlers/Dolmetschers: \_\_\_\_\_

**Ве молиме одговорете ги следните прашања во врска со Вашата здравствена состојба што поточно можете!  
Податоците подлегнуваат на лекарскиот завет за молчење и на одредите за заштитата на податоците и ќе бидат  
обработени строго доверливо.**

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand möglichst genau! Die Angaben unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und den Bestimmungen des Datenschutzes und werden streng vertraulich behandelt.

Заболувања на срце / крвоток Herz-/Kreislauferkrankung	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Пречки на згрутчување на крвта Blutgerinnungsstörungen	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Тегоби со напади (епилепсија) Anfallsleiden (Epilepsi)	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Астма/заболување на белите дробови Asthma/Lungenerkrankungen	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Напади на несвестица Ohnmachtsanfälle	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Дијабетес/шеќерна болест Diabetes/Zuckerkrankheit	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Болести на црн дроб/хепатитис Lebererkrankung/Hepatitis	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Заболување на бубрези Nierenerkrankungen	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Реума/артритис Rheuma/Arthritis	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Болести на штитна жлезда Schilddrüsenerkrankung	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Туберкулоза Tuberkulose	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
ХИВ-инфекција/стадиум СИДА HIV-Infektion/Stadium AIDS	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Инфективни болести (на пр. МРСА) Infektionskrankheiten (z.B. MRSA)	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Зависност од дроги Drogenabhängigkeit	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein
Пушач Raucher	<input type="checkbox"/> да ja	<input type="checkbox"/> не nein

**Дали постои бременост?**  
Besteht eine Schwangerschaft?  
Ако да, во кој месец?  
Wenn ja, in welchem Monat?

да  
ja       не  
nein  
.....  
месец  
Monat

**Останати заболувања:**  
Sonstige Erkrankungen  
.....

**Алергии односно неподносливости:**  
Allergien bzw. Unverträglichkeiten:  
Локална анестезија/инекции  
Lokalanästhesie/Spritzen       да  
ja       не  
nein  
Антибиотици  
Antibiotika       да  
ja       не  
nein  
Лекарства против болки  
Schmerzmittel       да  
ja       не  
nein  
Други: .....  
Andere:

**Дали кај Вас се веќе направени заболекарски рентгентски снимки?**

Sind bei Ihnen bereits zahnärztliche Röntgenaufnahmen gemacht worden?

да  не  
ja nein

Ако да, тогаш кога? .....  
Wenn ja, wann?

**Дали заради недостатокот на заби имате проблеми со џвакањето?**  
Haben Sie durch das Fehlen von Zähnen Schwierigkeiten beim Kauen?

да     не

**Дали веќе сте биле кај општ лекар?**

Waren Sie schon beim Allgemeinmediziner?

да  не

Ако да, кај кој лекар? .....

Wenn ja, bei welchem Arzt?

**Кои лекови ги зимате редовно односно во моментов?**  
Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig bzw. zurzeit?

..... од.....

seit

од

....., Од .....,  
....., den

Потпис: .....

**Unterschrift:**